

Врз основа на Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.52/10, 135/11 и 55/16), а согласно со Правилникот за определување на критериумите за доделување на финансиска помош на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крива Паланка бр.09-217/33 од 30.01.2019 година на Советот на Општина Крива Паланка и Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2020 година бр.09-3567/23 од 06.11.2019 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.11/19), Општина Крива Паланка, на ден 14.02.2020 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК **Бр. 08-562/1,14.02.2020**

за поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка

Финасиските средства предвидени со Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2020 година бр.09-3567/23 од 06.11.2019 година, ќе се доделуваат на здруженија и фондации од областа на: подобрувањето на условите за живеење на социјално маргинализираните лица, активностите за креирање и имплементација на младински политики и потреби, културно - историското наследство, заштитата на животната средина и локалниот економски развој.

I. Право на учество

На Јавниот повик за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка имаат право да учествуваат **само и единствено здруженија и фондации, кои се основани и се со седиште на територијата на Општина Крива Паланка.**

II. Основни критериуми за учество на Јавниот повик

1. Корисниците на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации треба да се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации и тоа најдоцна до 31.12.2019 година;
2. Корисниците на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации треба да се регистрирани и да се со седиште на територијата на Општина Крива Паланка;

3. Остварувањето на програмските активности, како и дејствувањето на субјектот – корисникот треба да се во согласност со Уставот и законските и подзаконските акти кои важат во Република Северна Македонија;
4. Корисниците на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации треба да имаат поднесено уреден и навремен Извештај за реализација на проект/проектна активност (наративен и финансиски) со средства од буџетот на Општина Крива Паланка за претходната 2019 година (доколку користеле средства и учествувале на јавниот повик за поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот за претходната 2019 година) и да немаат други заостанати обврски кон Општина Крива Паланка;
5. Да не добиле средства или да немаат поднесено пријава за добивање на финансиски средства од друг орган на државната управа или од други извори на финансирање за истата намена и активности, а за кои поднесуваат пријава, согласно со овој јавен повик, што би значело двојно финансирање на истите активности од различни извори на финансиски средства;

III. Посебни критериуми за учество на Јавниот повик

1. Проектите/проектните активности треба да кореспондираат со стратешките и развојните документи на Општина Крива Паланка и да бидат родово сензитивни;
2. Проектите/проектните активности треба да бидат од суштинско значење за подигнување на квалитетот на живеење на граѓаните во локалната заедница во соодветната област, на која се засноваат предлог проектите/проектните активности;
3. Доделените средства треба да се користат исклучително за намената за која се бараат и на начин определен во предлог проектот/проектната активност;
4. Проектите/проектните активности треба да бидат спроведени исклучиво на територијата на Општина Крива Паланка;
5. Проектите/проектните активности треба да имаат конкретни цели и мерливи резултати, врз основа на јасно утврдени и дефинирани индикатори од страна на самиот апликант;

IV. Финансиска рамка

Финансиските средства од Буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година, а кои ќе се користат за финансирање на проекти/проектни активности на здруженија и фондации, согласно со Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2020 година - Трансфер до НВО од Буџетот на Општина Крива Паланка, се во вкупен износ од 900.000,00 (деветстотини илјади) денари.

Општина Крива Паланка

Буџетите за предлог проектите/проектните активности со кои ќе се аплицира на овој јавен повик треба да изнесуваат најмалку 30.000,00 (триесет илјади) денари, а најмногу 60.000,00 (шеесет илјади) денари по проект/проектна активност.

V. Временска рамка

Периодот, предвиден за реализација на предлог проектите/проектните активности ќе изнесува најмногу 7 (седум) месеци, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за доделување на финансиските средства.

VI. Трошоци кои ги покрива финансиската поддршка

Финансиската поддршка покрива хонорари и надоместоци за членови на проектниот тим, за ангажирање на консултанти, модератори, експерти и тоа во висина од најмногу 20% од вкупната вредност на добиениот грант.

Финансиската поддршка покрива директни трошоци поврзани со реализацијата на проектите/проектните активности и тоа во висина од најмногу 60% од вкупната вредност на добиениот грант.

Финансиската поддршка покрива индиректни трошоци, неопходни за реализација на проектите/проектните активности (режиски трошоци, трошоци за канцелариски материјал и слично) и тоа во висина од најмногу 20% од вкупната вредност на добиениот грант.

VII. Трошоци кои не ги покрива финансиската поддршка

1. Трошоци финансирани од друг проект, односно од друг донатор или финансирање на проекти чие спроведување е во тек или веќе се завршени;
2. Активности кои креираат профит или заработка за апликантот;
3. Загуба при размена на валути, загуба или непредвидени расходи на апликантот или други јавни давачки;
4. Давање кредити на трети лица;
5. Финансирање на активности на политички партии;
6. Плати/хонорари на лица вработени во општинска администрација;
7. Исплаќање на заостанати долгови;

VIII. Начин на аплицирање и потребна документација во прилог на апликацијата

Здруженијата на граѓани и фондации потребно е да ги поднесат нивните апликации преку користење на формуларот за аплицирање објавен заедно со повикот, кој ги содржи следните документи:

1. **Пријава за финансиска поддршка**, потпишана и заверена со печат од овластено службено лице на организацијата и штембил со соодветен деловоден број. Пријавата треба да ги содржи основните податоци на организацијата (целосен назив на организацијата, скратен назив на организацијата, седиште, единствен даночен број, единствен матичен број на субјектот, жиро сметка и овластено лице за застапување на организацијата);
2. **Прилог 1** - Пополнет Образец за пријавување на проект/проектна активност;

Пријавата за финансиска поддршка и Образецот за пријавување на проект/проектна активност се достапни на веб страната на Општина Крива Паланка. Истите треба да бидат пополнети електронски на македонски јазик со кирилично писмо и печатни букви, потпишани од овластениот застапник и заверени со печат и штембил на организацијата - апликант.

3. **Прилог 2** – Пополнет образец за Буџет

4. Прилог документи:

Кон Пријавата за финансиска поддршка и (Прилог 1-Образецот за пријавување на проект/проектна активност и Прилог 2-Образецот за Буџет), задолжително се поднесуваат следните документи во прилог:

- Фотокопија од Тековна состојба, издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија, која не треба да биде постара од 6 (шест) месеци;
- Фотокопија од Статутот на здружението/фондацијата;
- Годишна програма на активности на здружението/фондацијата за 2020 година;
- Извештај за реализирани активности, предвидени според Програмата на здружението/фондацијата за 2019 година;
- ЦД медиум со електронски формат на сите документи доставени во печатена верзија како прилог кон апликацијата;

Напомена:

1. Нема да се финансираат проекти/проектни активности на здруженија, кои не поднеле финансиски и наративен извештај за реализација на проекти аплицирани по повод јавниот повик за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2019 година, објавен од Општина Крива Паланка, како и здруженија/фондации чии финансиски извештаи не биле во целост одобрени од страна на Комисијата за евалуација на истите.
2. Здруженијата/фондациите **не можат** да учествуваат на Јавниот повик со повеќе од една пријава. Доколку, две или повеќе здруженија/фондации учествуваат на Јавниот повик со една заедничка пријава, тогаш немаат право да учествуваат со поединечни пријави.

3. Нема да се финансираат проекти/проектни активности за кои Општината има предвидено Буџетски средства по соодветни годишни програми за тековната 2020 година (не е дозволено двојно финансирање на исти активности).

Сите Програми за 2020 година се достапни на општинската веб страна.

IX. Критериуми за оценување и избор

Предложените активности треба да бидат во согласност со овој повик. Предлозите ќе се оценуваат од страна на Комисија за оценување на доставени пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година, наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка, составена од 3 (три) членови и која ќе биде формирана за целите на оваа активност врз основа на посебно Решение на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.

Оценувањето и селекцијата ќе се изврши врз основа на утврдена Методологија и воспоставените критериуми за избор, кои се дел од овој јавен повик.

Изборот на здруженијата/фондациите на кои ќе им биде доделена финансиска поддршка ќе се одвива во две фази и тоа:

- Прва фаза - фаза на административна проверка и
- Втора фаза - фаза на техничка и финансиска евалуација.

Оценување на предлог проектите/проектните активности во првата фаза

Сите пријави кои ќе бидат поднесени во предвидениот рок на пропишаните образци и ќе ги содржат сите потребни податоци и бараните документи во прилог ќе бидат позитивно оценети во првата фаза - фазата на административна проверка.

Оценување на предлог проектите/проектните активности во втората фаза

Предлог проектите/проектните активности на здруженијата и фондациите, кои ја поминале првата фаза - фазата на административна проверка, поминуваат во втората фаза - фазата на техничка и финансиска евалуација, каде проценката ќе се врши врз основа на посебни критериуми дадени во следнава табела за бодување:

Посебни проектни критериуми	Максимален број на бодови
1. Организациски капацитет (профил, капацитет, релевантно искуство)	10
2. Релевантност на проектната активност со програмските цели на Општината	15
3. Опис на акцијата (цели, резултати, активности, пристап)	30
4. Ефекти во локалната заедница (влијание врз целните групи и корисниците, оддржливост)	30
5. Буџет (соодветно изразени активности)	15

Општина Крива Паланка

во Буџетот и оправданост на трошоците	
Вкупно бодови:	100

Напомена:

Во точка 1 бодувањето се врши на следниот начин: високо - 10 бодови, средно - 5 бодови и ниско - 2 бодови;

Во точка 2 бодувањето се врши на следниот начин: високо - 15 бодови, средно - 7 бодови и ниско - 3 бодови;

Во точка 3 и 4 бодувањето се врши на следниот начин: многу силни - 30 бодови, силни - 20 бодови, средни - 10 бодови и слаби - 5 бодови;

Во точка 5 бодувањето се врши по проценка на членовите на Комисијата за оценување;

ВАЖНО: За да биде квалификувана за добивање на финасиска поддршка, проектната апликација мора да освои најмалку 50 бодови.

Напомена: Усогласување (кларификација) на предложениот буџет, ќе претходи на фазата на потпишување на договори со избраните предлог проекти/проектни активности за доделување на финансиска поддршка.

Селекција и избор на апликации за добивање на финансиска поддршка

- Сите учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите најдоцна 30 (триесет) дена по истекот на крајниот рок за доставување на пријавите.
- По известувањето за резултатите од Јавниот повик за финасиска поддршка на здруженија и фондации за 2020 година, кое што ќе биде исклучиво во писмена форма, незадоволните учесници имаат право на приговор во рок од 5 (пет) дена од денот на добивањето на известувањето, во кој рок не влегува денот на добивањето на известувањето.
- По поднесениот приговор одлучува Комисијата за оценување на поднесените пријави, во рок од 3 (три) дена од денот на добивањето на приговорот.
- Одлуката по поднесениот приговор, донесена од страна на Комисијата е конечна.

- Евалуацијата и анализата на наративните и финасиските извештаите за реализација на проектите/проектните активности и наменското трошење на доделените средства, ќе ја врши Комисија од 3 (три) члена, формирана со посебно Решение од страна на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.

X. Начин и рокови за доставување на пријавите

1. Пријавата со целокупната проектна документација треба да биде доставена во затворен коверт, непосредно во архивата на Општина Крива Паланка или по пошта на следната адреса:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Ул.Св.Јоаким Осоговски бр.175, Крива Паланка
1330 Крива Паланка
Република Северна Македонија

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 28.02.2020 година, најдоцна до 15.30 часот.

2. Пријавата треба да биде компјутерски уредно пополнета, со кириличен фронт, со печатни букви, со сите потребни податоци и со наведените документи во листата.
3. На ковертот во горниот лев агол треба да стои „**Не отварај**“, а во долниот десен агол да стои назнака „**За Јавен повик за финасиска поддршка на здруженија и фондации за 2020 година**“, **Бр.08-562/1 од 14.02.2020**
4. За целосно пополнета апликација ќе се смета онаа апликација која го вклучува целосно пополнетиот образец со дадените прилози, заедно со сите дополнителни документи.
5. Пријавите со непотполна документација веднаш ќе бидат одбиени, а пријавите пристигнати по истекот на предвидениот рок, нема да се разгледуваат, со тоа што доставените прилози нема да бидат вратени на апликантот.

За дополнителни информации кои се однесуваат на пополнувањето на предлог апликациите, заинтересираните апликанти може да се обратат со прашања, лично, во Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при Општина Крива Паланка, како и на следниот е-mail: Istojanovska@krivapalanka.gov.mk

или на тел.072 304 646, најдоцна 3 (три) дена пред истекот на крајниот рок за пријавување.

XI. Дополнителни појаснувања

- Финансиската поддршка (грантот) ќе се трансферира на банкарската сметка на организацијата носител на проектот/проектната активност, а предложениот буџет не смее да го надмине максималниот дозволен износ.
- Организацијата - носител на проектот/проектната активност ќе биде единствено одговорна за реализацијата на активностите и плаќањата во согласност со буџетот на проектот.
- За здруженијата кои ќе бидат избрани, ќе биде организирана информативна средба за појаснување на правата и обврските што произлегуваат од доделувањето на финансиската поддршка и за појаснувања и одговори на прашања од интерес на апликантите.

Лице за контакт:

Лилјана Стојановска

Istojanovska@krivapalanka.gov.mk

бр. на тел. 072 304 646

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Градоначалник

Борјанчо Мицевски